

"Гордоста да се биде Мијак останала, а со тоа и потребата да се истражува и да се проучува нивното минато. Да се чуваат традицијата, историските факти и вредности поврзани со етногенезата, со обичаите и со она основното што го карактеризира нивниот етнос (Ми-јак)", вели проф. Јовановски.

"Она што го има направено д-р Поповски е еднакво на проекти на цели институции. Тоа не смее да се губи предвид кога се проценуваат неговите студии за Георгија Кастриот, односно за Мијаците како домороден етнички елемент на Балканот", додаде академик Кулафкова.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

која ја обработува, вели дека не е ниту најмалку лесна бидејќи е поткрепена со длабоки истражувања за навистина да им се докаже на некои кои живеат во романтизмот дека се стари жители на овие простори, секогаш поддржани од домашните власти.

"Меѓутоа, мора еден ден вистината да излезе на виделина. Во оваа студија јас настапувам аргументирано. Без никакви скрупули сакам да биде докажано со артефакти, со документацијата која денес постои, со аргументи до кои дошле многу научни работници од другата страна на Европа, се разбира, оние кои не се оптоварени со нашиот балкански национализам. Овде не сакам да се сфати дека Мијаците се некакво посебно, одделно племе од Македонците. Навистина тоа е посебна етничка група, со посебни етнички карактеристики, но таа претставува дел од македонскиот народносен супстрат. Во оваа студија сакам да прикажам кои всушност биле најстарите жители на овие простори", вели д-р Поповски.

Пред авторот да проговори за својата книга, промоторот проф. Јовановски истакна дека со оглед на тоа дека Мијаците се автохтоно словенско племе, кое било и сè уште е под притисоци од други инородни и иновирни племенски групи за иселување од неговите древни етнички простори, сепак автохтоноста останала.

"Гордоста да се биде Мијак останала, а со тоа и потребата да се истражува и да се проучува нивното минато. Да се чуваат традицијата, историските факти и вредности поврзани со етногенезата, со обичаите и она основното кое го карактеризира нивниот етнос (Ми-јак). Силата, брзината и јакоста на Мијаците, пред сè, е во паметот, бистрината, упорноста во создавањето, чувањето на своите грандиозни творечки дела. И овој пат како Мијак не можам, а да не му се заблагодарам на д-р Петар Поповски што напиша грандиозен труд со историски, етнографско, културно, социјално и економско значење не само за Мијаците, туку и пошироко за Маке-



македонската култура е богата и сложена, што значи дека во одредени епохи се брише она што еднаш е запишано. Дека македонската историја е археологија на знаењето на јавни и на тајни јазици, доаѓа време кога сите траги од македонските историски и цивилизациски записи ќе бидат реконструирани, промислени, протолкувани во една интегрирана, да не речам интегрална историја на македонскиот народ. Непромислената и нереспектираната историја е неинтегрирана историја и таа лесно станува предмет на туѓи аспирации и злоупотреби за други национални интереси. Стереотипот на правната и без континуитет македонска историја имплицитно го поддржува секој оној кој одбива да се соочи со историските дадености и кој е индиферентен кон фактите. Токму затоа денес е неопходен повеќе од било кога досега нерамнодушен пристап кон историјата сфатена како стварност или минато. Несомнено македонската културна историја треба да се ревидира, да се пополни со постојните факти и да ја поткачи македонската национална позиција, маке-

## ДРЕВНИТЕ ТРАГИ НА МИЈАЧКАТА БИСТРИНА

Здружението за културна афирмација на Мијаците - "КАМ Галичник", во холот на Македонската опера и балет го промовираа изданието "Мијаците-потомци на античките Македонци и прастари жители на Матија" од д-р Петар Поповски. За книгата говорее Тихомир Јовановски, Катица Кулафкова и Косто Граорковски.

Пригодна реч имаше и авторот.

Д-р Петар Поповски е плоден автор на повеќе студии со кои постепено го води читателот во материјата, укажувајќи му дека сè она што е запишано е вистинито, потврдено со аргументи и со оригинални документи. Авторот Поповски, за темата

донците во целина", истакна проф. Јовановски.

Академик Катица Кулафкова, пак, додаде како во македонската наука постои еден стереотип дека македонската национална културна и во тој контекст книжевна историја е дисконтинуирана и исполнета со празнини. Тој стереотип, како и многу други стереотипи, не кореспондираат со реалноста. Всушност, се покажува дека македонската историја е долга, дека има повеќе развојни цивилизациски фази, дека

донската држава и македонската перспектива дома и во светот. Она што го направи д-р Поповски е еднакво на проекти на цели институции. Тоа не смее да се губи од вид кога се проценуваат неговите студии за Георгија Кастриот, односно за Мијаците како домороден етнички елемент на Балканот", истакна академик Кулафкова.

Воедно, таа потенцира дека треба да се стави крај на негациите за да може науката покомотно да истражува, а македонскиот народ да може да опстане суверено во својата држава за да се здобие со самопочит и за да ја побуди почитта на другите кон него.